



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 26 ноември 1992
Скопје
Број 74 Год. XLVIII

Претплатата за 1992 година изнесува
25.000 денари. Овој број чини 1.000
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1384.

Врз основа на член 64 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/92), министерот за внатрешни работи донесува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА ПРЕМИНУВАЊЕТО НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА, ДВИЖЕЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ И ЗА ВОДЕЊЕТО ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се утврдува: начинот на вршење контрола на преминувањето на државната граница, пренесувањето на оружје и муниција преку државната граница, движењето и задржувањето на граничниот премин, евиденцијата за контрола на преминувањето на државната граница, за издадени дозволи за движење и престој во граничниот појас и за издадени одобренија за населување во граничниот појас, како и обрасците на дозволи за движење и задржување на граничниот премин, за движење и престој надвор од местото на граничниот премин и за движење и престој во граничниот појас.

1. Контрола на преминувањето на државната граница

Член 2

Контрола на преминувањето на државната граница се врши веднаш по доаѓањето на превозното средство, односно на патникот на граничниот премин. Контрола може, по потреба, да се врши во самото превозно средство или на друго определено место на подрачјето на граничниот премин.

Контролата на преминувањето на државната граница се врши за време на редовното задржување на превозното средство на граничниот премин, а по исклучок може да се врши во возови, воздухоплови, во езерски пловила и надвор од граничниот премин.

Контролата на преминувањето на државната граница ја вршат полициската станица односно Одделение за контрола на преминување на државната граница на министерството за внатрешни работи, при влегувањето во Република Македонија први, а при излегувањето од Република Македонија последни (во натамошниот текст: полициска станица односно одделение за КПДГ).

Член 3

Претпријатијата за искористување на езерски и воздухопловни пристаништа, железничките транспортни претпријатија, како и сопствениците на превозни сообраќајни средства, односно лицата кои управуваат со превозни средства во меѓународниот сообраќај навремено, а најдоцна во рок од 24 часа ако се работи за воздухоплов односно 12 часа ако се работи за друго превозно средство ја известуваат полициската станица односно Одделение за КПДГ за влегување односно излегување на редовните и вонредните превозни средства што ја преминуваат државната граница.

Член 4

Претпријатијата за искористување на езерски и воздухопловни пристаништа, железничките транспортни претпријатија како и сопствениците на превозни сообраќајни средства односно лицата што управуваат со превозни средства во меѓународниот сообраќај, на овластеното службено лице на полициската станица односно Одделение за КПДГ при вршењето на контрола на преминувањето на државната граница, во самото превозно средство му ставаат на располагање потребни простории и му овозможуваат слободен пристап и бесплатен превоз со превозното средство во текот на вршењето контрола и враќањето во местото на вршење на службата.

Претпријатијата го осветлуваат превозното средство, односно делот од подрачјето на граничниот премин на кој се врши контрола.

Член 5

Списокот на патниците и преписот на пописот на членовите на екипажот на пловилото што доаѓа од странство или заминува во странство содржи: презиме и име на патникот односно на членот на екипажот, датум на неговото раѓање, државјанство и број на патната исправа или на друга исправа за идентитетот.

При вршењето на контрола на патните исправи или на други исправи за идентитетот на патниците и на членовите на екипажот на пловилото, во меѓународниот езерски сообраќај се утврдува идентитетот на сите лица на пловилото и податоците од патните исправи или од други исправи за идентитетот на лицата на пловилото се споредуваат со податоците во списокот на патниците и во преписот на пописот на членовите на екипажот, односно пописот на членовите на екипажот.

Член 6

Просторот на кој превозните средства при преминувањето на државната граница се запираат односно пристануваат, го определуваат:

1. на подрачјето на патниот граничен премин – Министерството за внатрешни работи во согласност со надлежната царинарница;

2. на подрачјето на аеродромски, езерски и железнички граничен премин – претпријатието за искористување на езерски и воздухопловни пристаништа, односно шефот на железничката станица, во согласност со Министерството за внатрешни работи, со надлежната царинарница и со пристанишната капетанија.

Член 7

Членовите на екипажот на пловилото, односно персоналот вработен на превозните средства и патниците што со тие средства влегуваат во Република Македонија од странство, односно излегуваат од Република Македонија во странство, до завршувањето на контролата на преминувањето на државната граница, на граничниот премин можат да општат само со овластените службени лица што ја вршат пропишаната контрола на граничниот премин.

Заповедникот на пловилото, односно на воздухопловот, водителот на чамец, железничкиот персонал и

возачот на друго превозно средство, не смеат да допуштат пред контролата да биде извршена, да го напуштат превозното средство, односно по завршената контрола на преминувањето на државната граница, во превозното средство да се качат други лица без одобрение од овластеното службено лице на Полициска станица односно Одделение за КПДГ.

Член 8

Во случај на виша сила (поплава, пожар, друга елементарна непогода) лицата постојано населени или затекнати во граничниот појас можат да ја преминуваат државната граница и надвор од местото определено за преминување на државната граница и без важечка патна исправа, додека постојат причините на вишата сила.

Странците што во случајот од став 1 на овој член преминувајќи ја државната граница ќе дојдат на територијата на Република Македонија, преминувањето на државната граница го пријавуваат на Министерството за внатрешни работи или на најблиската гранична единица на Армијата на Република Македонија.

Министерството за внатрешни работи ќе ги извести граничните органи на соседната држава за преминувањето на државната граница на лицата од став 2 на овој член.

Преминувањето на државната граница од став 1 на овој член може да се врши и преку граничните премини со согласност на министерот за внатрешни работи.

Член 9

Министерството за внатрешни работи веднаш ќе го врати преку државната граница односно граничниот премин странецот за кого ќе утврди дека не намерно ја преминал државната граница, ако со меѓународен договор не е определено поинаку.

Член 10

Лицата што ја преминуваат државната граница надвор од граничниот премин според меѓународен договор се должни претходно да се пријават на Министерството за внатрешни работи.

Министерството за внатрешни работи ќе ја извести за пријавата надлежната гранична единица на Армијата на Република Македонија.

2. Пренесување на оружје и муниција преку државната граница

Член 11

Државјаните на Република Македонија што внесуваат оружје и муниција во Република Македонија се должни при преминувањето на државната граница оружјето и муницијата што го носат со себе да ги пријават на граничниот премин и за тоа оружје и муниција во рок од 15 дена од денот на преминувањето на државната граница да го известат Министерството за внатрешни работи на чија територија имаат живеалиште за поседувањето на оружје и муниција и да бараат издавање на дозвола за оружје.

За внесување на оружје во Република Македонија е потребно одобрение од Министерството за внатрешни работи.

Ако за оружјето и муницијата од став 2 на овој член не е издадено одобрение, полициската станица односно Одделение за КПДГ привремено ќе ги одземе оружјето и муницијата и ќе ги достави на Министерството за внатрешни работи на чија територија лицето има живеалиште, а на негов трошок.

Сопственикот на оружјето може од Министерството за внатрешни работи да побара издавање на дозвола за оружје, што привремено му е одземена, во рок од 15 дена од денот на одземањето на оружјето.

Член 12

Пријавувањето на оружје и муниција на граничниот премин, ќе се смета за извршено, ако тоа му е пријавено на овластеното службено лице на полициската станица односно Одделение за КПДГ или на царинскиот работник.

За пријавеното оружје и муниција овластеното службено лице ќе го извести царинскиот работник.

Овластеното службено лице од став 1 на овој член, покрај штембилот за заверка на преминувањето на државната граница, во патната исправа на странецот што ја преминува државната граница и што носи оружје и муниција, ќе внесе и штембил кој содржи ознака дека оружјето и муницијата се внесени и број на одобрението за нивно внесување. При првото излегување на странецот од Република Македонија тој штембил се поништува.

Одредбата од став 3 на овој член се однесува и за наши државјани кои постојано престојуваат во странство, а внесуваат оружје заради лов и муниција за тоа оружје.

Член 13

Ако државјанин на Република Македонија или странец при преминувањето на државната граница не го пријави оружјето и муницијата што ги носи со себе, овластеното службено лице на полициската станица односно Одделение за КПДГ привремено ќе го одзема таквото оружје и муниција и кон барањето за поведување прекршочна постапка ќе му ги достави на органот надлежен за водење на прекршочна постапка. Истовремено, за одземеното оружје и муниција ќе ја извести и надлежната царинарница заради поведување на постапка.

Член 14

За привременото одземање на оружје и муниција, на лицето од кое оружјето и муницијата се одземени му се издава потврда.

Потврдата за привременото одземање на оружје и муниција ги содржи следните податоци: презиме и име на лицето на кое оружјето и муницијата му се одземени и негово живеалиште и адреса на станот; вид, калибар и фабрички број на одземеното оружје, број на парчиња од одземената муниција и датум на одземањето на оружјето и муницијата.

Член 15

Ако државјанин на Република Македонија кој се наоѓа на работа во странство, при доаѓањето во Република Македонија го пријави на граничниот премин оружјето и муницијата за чие поседување има дозвола од странски орган, но нема одобрение за набавка на оружје и муниција издадено од надлежниот орган во Републиката, овластеното службено лице на полициската станица односно Одделение за КПДГ привремено ќе го задржи тоа оружје и муниција.

За привремено задржаното оружје и муниција на лицето од став 1 на овој член му се издава потврда.

Оружјето и муницијата од став 1 на овој член ќе му се вратат на сопственикот при неговото напуштање на Република Македонија.

Ако сопственикот на привремено задржаното оружје и муниција не се јави во рок од 60 дена од денот на привременото задржување на оружјето и муницијата или ако во тој рок од надлежниот орган не прибави одобрение за набавка на оружје и муниција, ќе се постапи како тоа да е одземено во прекршочна постапка.

Член 16

Ако на странско пловило при контрола на преминувањето на државната граница се установи дека на пловилото или кај членовите на екипажот се наоѓа

оружје и муниција што не се декларирани како стоки, овластеното службено лице на полициската станица односно Одделение за КПДГ ќе му наложи на заповедникот на пловилото, оружјето и муницијата да ги смести во посебен простор и да ги пломбира за времето додека пловилото се наоѓа во езерските води на Република Македонија.

3. Движење и задржување на граничниот премин и движење и престој надвор од местото на граничниот премин

Член 17

Дозволата за движење и задржување на граничниот премин за меѓународен и меѓудржавен сообраќај може да биде постојана или привремена.

Дозволите од став 1 на овој член ги издаваат полициските станици односно Одделението за КПДГ на обрасците број 1 и 2, кои се составен дел на овој правилник.

Член 18

Постојана дозвола за движење и задржување на граничниот премин се издава на барање од странката.

За лицата вработени на граничниот премин барањето за издавање на постојана дозвола го поднесува државниот орган односно претпријатието чие седиште е на граничниот премин, во кои тоа лице е вработено.

За странците - членови на екипажот на странско пвило односно на воздухоплов, барањето за издавање на постојана дозвола го поднесува заповедникот на пловилото односно воздухопловот во вид на заверен препис на пописот на членовите на екипажот. Кон барањето, за секој член на екипажот се прилага една фотографија во големина 3x4 см, која верно го прикажува лицето за кое се бара дозвола.

Барањето за издавање на постојана дозвола за движење и задржување на граничниот премин се поднесува писмено и ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на раѓањето, државјанство и занимање, број и вид на личната исправа на подносителот на барањето, односно на лицето за кое се бара издавање на дозвола и причина за давањето на дозволата.

Како странско пвило од став 3 на овој член нема да се сметаат странски чамци за разонода и спорт.

Член 19

На работниците на царинската служба, на службата за безбедност на пловидбата, на ветеринарните, фитосанитарните, сообраќајните и пазарните инспектори што вршат служба на граничниот премин, постојана дозвола за движење и задржување во граничниот премин им се издава во вид на заверка на службената легитимација односно на овластувањето за вршење на службата. Заверката ја врши полициска станица односно Одделение за КПДГ.

На работниците на царинската служба, на ветеринарните, фитосанитарните, сообраќајните и пазарните инспектори што вршат служба во републичките органи на управата, а по потреба на службата одат на граничните премини, службената легитимација односно овластувањата за вршење на службата им ја заверува Министерството за внатрешни работи на чија територија тие работници имаат живеалиште.

Член 20

Привремена дозвола за движење и задржување на граничниот премин се издава на барање од странката.

Барањето за издавање на дозволата од став 1 на овој член се поднесува писмено и ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на раѓањето, државјанство и занимање, број и вид на личната исправа на подносителот на барањето и причина за барањето на дозволата.

Во исклучителни случаи барањето од став 1 на овој член може да се поднесе усно.

Член 21

Дозвола за движење и задржување на граничниот премин може да се издаде на лица што на граничниот премин доаѓаат во група (училишни екскурзии, спроведување на разни анкети, ТВ скипи и слично). Во дозволата се внесуваат следните податоци: презиме и име и број на личната исправа на водителот на групата, назив на органот односно претпријатието во кое е вработен водителот и во кое својство и број на членовите на групата.

Дозволата од став 1 на овој член се издава на образецот број 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 22

Дозвола за движење и престој надвор од местото на граничниот премин му се издава на странец заради лекување или вршење на службена работа врзана за должноста на превозното средство или посета на роднини, како и во други оправдани случаи.

Дозволата од став 1 на овој член ја издава полициската станица односно Одделение за КПДГ на барање од странка.

Барањето за издавање на дозвола за движење и престој надвор од местото на граничниот премин се поднесува писмено и ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на раѓањето, државјанство, занимање и број на патната исправа или други лични исправи на подносителот на барањето, место во кое сака да патува, време на задржувањето во тоа место и причина поради која сака да оди во тоа место.

Дозволата за движење и престој надвор од местото на граничниот премин се издава на образецот број 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 23

Полициската станица односно Одделение за КПДГ пред издавањето на дозвола за движење и задржување на граничниот премин и на дозвола за движење и престој надвор од местото на граничниот премин може да го повика подносителот на барањето и од него да побара усно објаснување за одделни наводи во барањето.

Член 24

Постојаната дозвола за движење и престој во граничниот појас се издава на образецот број 5, а привремената дозвола за движење и престој во граничниот појас - на образецот број 6, кои се составен дел на овој правилник.

Привремена дозвола за движење и престој во граничниот појас може да се издаде и на група од најмалку 3 лица што заедно доаѓаат во граничниот појас - на образецот број 7, кој е составен дел на овој правилник.

4. Евиденција

Член 25

Евиденција за бројот на лицата што ја преминуваат државната граница во меѓународниот, меѓудржавниот и пограничниот сообраќај, за издадените одобренија за пренесување на оружје и муниција преку територијата на Република Македонија и за одобренијата за држење и носење на ловечко оружје на лицата што доаѓаат во Република Македонија заради лов и на членовите на странски стрелачки организации што доаѓаат во Република Македонија на стрелачки натпревари или на подготовки за такви натпревари како и евиденција за дадените дозволи за движење и задржување на граничниот премин и дозводи за движење и престој надвор од местото на граничниот премин - води полициската станица односно Одделение за КПДГ.

Евиденцијата за бројот на лицата што ја преминуваат државната граница го содржи датумот на преминувањето на државната граница и бројот на излегувањата и влегувањата на државјани на Република Македонија и странци.

Евиденцијата за издадените одобренија за пренесување на оружје и муниција преку територијата на Република Македонија, за издадените потврди за привременото одземање на оружје и муниција, за одобренијата за држење и носење на ловечко оружје на лицата што доаѓаат во Република Македонија заради лов и на членовите на странски стрелачки организации што доаѓаат во Република Македонија на стрелачки натпревари или на подготовки за такви натпревари, ги содржи следните податоци: презиме и име и државјанство на подносителот на барањето, за која цел одобрението е издадено, вид, калибар и количина на оружјето односно муницијата за кои е издадено одобрението, односно потврдата.

Евиденцијата за издадените дозволи за движење и задржување на граничниот премин и за дозволи за движење и престој надвор од местото на граничниот премин, за меѓународен сообраќај, ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на барањето на подносителот на барањето, државјанство, место на живеалиште (за државјанин на Република Македонија и за странци постојано населени во Република Македонија), занимање, број и вид на личната исправа, вид на дозволата и за кое време е издадена.

Член 26

Евиденција за издадените дозволи за движење и престој во граничниот појас се води во Министерството за внатрешни работи.

Евиденцијата ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на барањето на подносителот на барањето, државјанство, живеалиште (за државјанин на Република Македонија и за странци постојано населени во Република Македонија), занимање, број и вид на лична исправа, вид на дозволата и за кое време е издадена.

Евиденција за издадените одобренија за населување во граничниот појас води Министерството за внатрешни работи. Евиденцијата ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на барањето на подносителот на барањето, занимање, живеалиште и во кое место е одобрено населувањето.

Член 27

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 121 – 37317/1
13 октомври 1992 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Љубомир Фрчкоски, с.р.

Образец бр. 1
(прва страна)

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. _____

ПОСТОЈАНА ДОЗВОЛА

за движење и задржување на граничниот премин

(презиме и име)

Датум и место на барањето _____
Државјанство _____
Занимање _____
Број и вид на личната исправа _____
Вработен кај _____
Во својство _____
Дозвола за движење и задржување _____

(назив на граничниот премин и место на граничниот премин)

Дозволата важи од _____ до _____ 19 _____ година
Во _____ на _____ 19 _____ година

М.П.

(потпис)

Печатениот образец е во формат 100×70 mm

(втора страна)

Дозволата се продолжува
до 19 _____ година

М.П.

(потпис)

Дозволата се продолжува
до 19 _____ година

М.П.

(потпис)

Дозволата важи само со личната исправа.

Место за фотографија
големина 3 × 4 cm

Само за странец – член на екипаж на странско пловило, односно воздухоплов (член 18 став 3 од Правилникот за начинот на вршење контрола на преминувањето на државната граница, движењето и задржувањето на граничните премини и за водењето евиденција)

Образец бр. 2

НАЗИВ НА ОРГАНОТ

Рег. бр. _____

ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА

за движење и задржување на граничниот премин

Му се дозволува на _____
(презиме и име)

Датум и место на барањето _____
Државјанство _____ занимање _____
Број и вид на личната исправа _____
Движење и задржување на граничниот премин _____

(назив на граничниот премин и место на граничниот премин)

заради _____
Дозволата важи од _____ до _____ 19 _____ година
Во _____ на _____ 19 _____ година

М.П.

(потпис)

Печатениот образец е во формат 140 × 90 mm.

Образец бр. 3

НАЗИВ НА ОРГАНОТ

Рег. бр. _____

ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА

(колективна)

за движење и задржување на граничниот премин

(презиме и име на водителот на групата)

Вид и број на личната исправа _____

Вработен кај _____
 Во својство _____
 Движење и задржување _____

(назив на граничниот
 премин)

Број на членови на групата _____
 Дозволата важи од _____ до _____ 19 _____ година
 Во _____ на _____ 19 _____ година

М.П.

(потпис)

Печатениот образец е во формат 140 × 90 mm.

Образец бр. 4

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. _____

ДОЗВОЛА

за движење и престој надвор од местото на граничниот премин

(презиме и име)

Датум и место на раѓањето _____

Државјанство _____

Занимање _____

Вид и број на личната исправа _____

Се одобрува патување во _____ и назад.

Дозволата важи само со лична исправа.

Дозволата важи од _____ до _____ 19 _____ година

Во _____ на _____ 19 _____ година

М.П.

(потпис)

Печатениот образец е во формат 170 × 120 mm

Образец бр. 5
 (прва страна)

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. _____

ПОСТОЈАНА ДОЗВОЛА

за движење и престој во граничниот појас

Му се дозволува на _____

(презиме и име)

Датум и место на раѓањето _____

Државјанство _____

Занимање _____

Живеалиште и адреса на станот _____

Број и вид на личната исправа _____ движење

и престој во граничниот појас на подрачјето _____

заради _____

Дозволата важи од _____ до _____ 19 _____ година

М.П.

(потпис)

Печатениот образец е во формат 100 × 70 mm

(втора страна)

Дозволата се продолжува
 до 19 _____ година

М.П.

(потпис)

Дозволата се продолжува
 до 19 _____ година

М.П.

(потпис)

Дозволата се продолжува
 до 19 _____ година

М.П.

(потпис)

Дозволата важи само со личната исправа.

Образец бр. 6

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. _____

ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА

за движење и престој во граничниот појас

Му се дозволува на _____

(презиме и име)

Датум и место на раѓањето _____

кој патува со _____

(да се наведат малолетните лица)

Државјанин _____ занимање _____

Број на личната карта _____ движење и престој

во граничниот појас на подрачјето _____

Дозволата важи од _____ до _____ 19 _____ година

М.П.

(потпис)

Печатениот образец е во формат 140 × 90 mm.

Образец бр. 7

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. _____

ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА

(колективна)

за движење и престој во граничниот појас

Во граничниот појас на подрачјето _____

им се дозволува движење и престој заради _____

на долунаведените лица: _____

1) _____

(презиме и име)

(број на личната карта)

2) _____

(презиме и име)

(број на личната карта)

3) _____

(презиме и име)

(број на личната карта)

итн.

Дозволата важи од _____ до _____ 19 _____ година

Во _____ на _____ 19 _____ година

М.П.

(потпис)

Печатениот образец е во формат 140 × 90 mm.

1385.

Врз основа на член 39 од Уредбата за организирање, подготвување и извршување на активностите и задачите на цивилната заштита во воена состојба и за формирање и подготвување на единиците и штабовите на цивилната заштита („Сл. весник на РМ“, бр. 51/92), министерот за одбрана донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОИОАОЃАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕДСТВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува пронаоѓањето и уништувањето на неексплодирани убојни средства, кое опфаќа: пребарување на теренот, пронаоѓање, собирање, транспорт, складирање, чување и уништување на неексплодирани убојни средства во мир и војна (во натамошниот текст: заштита од неексплодирани убојни средства), како и здравствената и физичката способност и стручната подготвеност на лицата кои ги вршат работите на заштита од неексплодирани убојни средства.

Член 2

Лицата кои пронашле неексплодирани убојни средства треба да извршат обележување на локацијата и веднаш да го известат најблискиот центар за известување, односно Министерството за одбрана.

Член 3

По известувањето за пронајдени неексплодирани убојни средства Министерството за одбрана, заради заштита од неексплодирани убојни средства, ги презема следниве мерки и активности:

- организира физичко обезбедување на локацијата каде се пронајдени неексплодирани убојни средства;
- бара присуство на стручно лице (во натамошниот текст: пиротехничар), заради увид на локацијата и давање мислење;
- организира превоз и потребни материјално-технички средства (експлозив, каписли, бавно горекви штапин и др.);
- го информира месното население за пронајдените неексплодирани убојни средства и другите активности што ќе се преземат во врска со нивното собирање, транспортот и уништувањето;
- формира комисија за следење на уништувањето на неексплодирани убојни средства и ги определува лицата кои ќе му помагаат на пиротехничарот; и
- организира обезбедување на теренот и придружба на возилата со кои се транспортираат неексплодирани убојни средства.

Член 4

Пронајдените неексплодирани убојни средства се уништуваат на лице место, ако за тоа, по проценка на пиротехничарот, постојат безбедносни услови.

Доколку не постојат безбедносни услови за уништување на лице место неексплодирани убојни средства се собираат и уништуваат на однапред утврдена локација.

Доколку не се исполнети условите од став 1 и 2 на овој член, неексплодирани убојни средства се собираат и складираат во магацини што ќе ги определи Министерството за одбрана.

Член 5

Транспортот на неексплодирани убојни средства од местото каде се пронајдени до магацинскиот простор, односно до местото каде ќе се уништуваат се врши со моторни, а во исклучителни случаи и запрежни

возила, специјално опремени со сошки, сандачи подни со песок или струготини од дрва.

Возилата од став 1 на овој член треба да бидат означени со соодветен сообраќаен знак за превоз на експлозивни материи и општ знак за опасност.

Возачот на моторното возило од став 1 на овој член треба да има најмалку три години работно искуство во структурата и овластување од Министерството за одбрана за извршување на оваа работа.

При транспортот на неексплодирани убојни средства во моторното возило, не можат да се превезуваат други материјално-технички средства и опрема.

Член 6

При транспортот на убојните средства покрај возачот, во моторното возило задолжително присуствува и пиротехничарот, а по потреба и други помошни работници.

Член 7

При транспортот на неексплодирани убојни средства се користат споредни патишта и се избегнува премин и влегување во населени места.

Доколку условите од став 1 на овој член не можат да бидат исполнети, тогаш возилата треба да бидат придружувани од сообраќајна полиција и не се врши нивно запирање во населени места.

Член 8

Складирањето на пронајдените убојни средства се врши во посебни простории – магацини.

Просторите од став 1 на овој член се градат во согласност со Законот за заштита од експлозивни материи („Сл. весник на СРМ“, бр. 4/78).

Член 9

Заради обезбедување на личната заштита на луѓето и заштитата на имотот на граѓаните што може да биде загрозен при пронаоѓањето, транспортот и уништувањето на неексплодирани убојни средства, Министерството за одбрана ги презема следните мерки и активности:

- ги известува граѓаните, преку средствата за јавно информирање за постоење на неексплодирани убојни средства;
- го обезбедува и означува (со табли за предупредување и опасност) локалитетот каде се пронајдени неексплодирани убојни средства;
- го определува местото и времето предвидено за уништување на неексплодирани убојни средства; и
- презема мерки за иселување на граѓаните, нивно засолнување, отворање на прозорци и врати на градежни објекти кои се наоѓаат во непосредна близина на местото каде се уништуваат неексплодирани убојни средства.

Член 10

Површините во кои според проценката на загрозеноста на Република Македонија можат да се најдат заостанати неексплодирани убојни средства, треба да се означат во просторните и урбанистичките планови.

Член 11

Инвеститорите на градежни и други работи пред отпочнување со работите, ако истите се изведуваат на терен загрозен од неексплодирани убојни средства, треба да бараат од Министерството за одбрана, пребарување на теренот заради утврдување на постоење на неексплодирани убојни средства.

Пребарувањето од став 1 на овој член го вршат стручно оспособени и овластени лица – пиротехничари кои поседуваат одобрение за пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства.

Трошоците за заштита од неексплодирани убојни средства во случај од став 1 на овој член, паѓаат на товар на инвеститорите за чии потреби се врши пребарување на теренот.

Член 12

По пребарувањето на теренот, органот што го издава одобрението за градење, во соработка со Министерството за одбрана, составува записник и врз основа на истиот, одлучува дали ќе го издаде бараното одобрение за градба.

Член 13

Работите на заштита од неексплодирани убојни средства ги вршат стручно оспособени и овластени лица – пиротехничари кои поседуваат одобрение издадено од Министерството за одбрана.

Член 14

Во заштитата од неексплодирани убојни средства можат да бидат ангажирани и специјализираните единици на цивилната заштита, при спроведување на обука, вежби и други форми на оспособување по претходно прибавено одобрение од Министерството за одбрана.

Член 15

За извршување на работите од областа на заштитата од неексплодирани убојни средства во мир кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се здравствено и физички способни за извршување на работи од оваа област;
- да не се помлади од 20, односно постари од 60 години;
- да имаат завршено најмалку средно образование и школа или курс за пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства (школа за цивилна заштита, соодветно воено училиште за уништување на сите видови убојни средства или специјалистички курс во траење од 30 дена).

Член 16

Одобрението за пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства го дава Министерството за одбрана врз основа на писмено барање, лично поднесено од кандидатот.

Во прилог на барањето лицето приложува:

- лекарско уверение со напомена дека кандидатот психофизички е способен за вршење на работи на заштита од неексплодирани убојни средства (да не е постаро од шест месеци);
- извод од матичната книга на родените;
- уверение за завршен курс или школа за заштита од неексплодирани убојни средства;
- уверение, дека кандидатот не е под истрага или осудуван; и
- уверение – потврда за завршен курс за давање на прва помош на повредени.

Одобрението од став 1 на овој член, важи до 5 години и во него е определен просторот на кој овластеното лице има право да врши заштита од неексплодирани убојни средства.

Одобрението може да се продолжи доколку 30 дена пред неговото истекнување, кандидатот поднесе ново барање со документите утврдени во став 2 на овој член и ако се исполнети условите предвидени со член 15 од овој правилник.

Член 17

За извршување на работите на заштита од неексплодирани убојни средства, покрај пиротехничарот учествуваат и помошни работници, возач и членови на

комисијата за следење на уништувањето на неексплодирани убојни средства.

Лицата од став 1 на овој член имаат право на надоместок за ангажирање во заштитата од неексплодирани убојни средства.

Помошните работници од став 1 на овој член, треба да бидат психофизички здрави и оспособени за вршење на работи од областа на заштита од експлозивни средства (собирање, утоварување, растоварување и ракување со убојни средства), како и давање прва помош на повредени. Одобрение за нивно ангажирање дава Министерството за одбрана по мислење на пиротехничарот.

Член 18

Комисијата за следење на уништувањето на неексплодирани убојни средства е составена од три члена од редот на вработените лица на Министерството за одбрана.

Комисијата од став 1 на овој член го следи уништувањето на убојните средства, а по завршувањето на работите составува записник.

Записникот од став 2 на овој член ги содржи следните податоци:

- место и датум на составување на записникот;
 - на чие барање (број и дата на одобрението) се врши уништување на неексплодирани убојни средства;
 - на кое место се пронајдени неексплодирани убојни средства (краток опис);
 - место каде се уништени неексплодирани убојни средства (потесна локација, постојан полигон и др.);
 - вид, количина и поединечна тежина на неексплодирани убојни средства;
 - начин на уништување на неексплодирани убојни средства, податоци за материјални штети и евентуални човечки жртви или повредени;
 - количина на потрошени материјални средства за уништување на неексплодирани убојни средства (експлозив, каписли, фитил и друг материјал);
 - име, презиме и адреси на лицата кои учествувале при уништувањето на неексплодирани убојни средства;
 - име, презиме и адреси на лицата задолжени за обезбедувањето при уништувањето, како и на членовите на комисијата;
 - податоци потребни за надоместок на уништувањето на неексплодирани убојни средства: време на почеток и завршеток на работите за уништување; податоци за исплата на трошоци на лицата кои учествувале во уништувањето на убојни средства; и
 - вкупни трошоци за уништувањето на неексплодирани убојни средства.
- Записникот се потпишува од членовите на комисијата, пиротехничарот и одговорното лице на обезбедувањето.

Член 19

Заради следење на состојбите Министерството за одбрана води посебна евиденција на пронајдени и уништени неексплодирани убојни и експлозивни средства.

Член 20

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за здравствената и физичката способност и стручната подготовка на лицата кои ги вршат работите на заштитата од неексплодирани убојни средства во мир („Сл. весник на СРМ“, бр. 22/86).

Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-1564/3
17 ноември 1992 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Владо Поповски**, с.р.

1386.

Врз основа на член 12 од Законот за заштита при работа („Службен весник на СРМ“ број 17/87), министерот за труд и социјална политика, донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ ПЕРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛНИ СУРОВИНИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со одредбите на овој правилник се пропишуваат посебни мерки (правила) за заштита при работа кои се применуваат при преработката на неметалните суровини и тоа:

- производство на стакло;
- производство на огноотпорни производи и порцелан;
- производство на азбесни производи
- производство на брусни производи и
- преработка на украсни камења и слични материјали.

Член 2

Правилата за заштита при работа кои не се утврдени со овој правилник ќе ги обезбедат претпријатијата односно работодавачите, со примена на општо признати мерки за заштита при работа, правила, стандарди и технички нормативи.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. Заеднички одредби

Член 3

Објектите во кои се врши преработката на неметални суровини се проектираат и изведуваат така да во нив се обезбеди природно проветрување, осветлување, затоплување и заштита на работниците од бучава и вибрации, согласно прописите за заштита при работа.

Објектите од став 1 на овој член, во кои се сместени печките за топење и во кои се извршуваат технолошки процеси при кои се ослободуваат штетни материји, треба да имаат соодветен број прозорци и отвори на таванот односно кровот, со кои се обезбедува природното проветрување на објектот.

Доколку со природното проветрување не можат да се постигнат задоволителни услови во поглед на степенот на концентрацијата на штетните материји во работната средина, согласно усвоените стандарди, објектите од став 1 на овој член треба да имаат изведена општа и локална вентилација.

Член 4

На работниците кои работат околу печките и на места на работа каде се ослободува голема количина на топлина, им се обезбедува просторија за повремени одмор, изолирана и заштитена од дејството на изворите на топлина.

За време на студениот период, просторијата од став 1 на овој член, како и другите помошни простории наменети за овие работници (бањи, умивалници, нужници и гардероби) треба да се затоплуваат

На работниците од став 1 на овој член им се обезбедуваат освежителни напитки.

Член 5

При транспорт на материјалот преку премини и патеки, треба да се постават заштитни мрежи (настрешници) со кои ќе се оневозможи паѓање на материјалот врз работниците.

Член 6

Подготовката на суровината треба да се обави така, да се спречи ослободување на прашињата во работниот простор, со херметизација на средствата за работа, вградување на локална вентилација или на друг начин.

Член 7

Средствата за работа со кои се служат повеќе работници и средствата за работа во механизирани линии треба да имаат вградени системи за звучно или светлосно предупредување на работниците пред ставањето во погон.

Член 8

Теренот за складирање на суровината на отворен простор треба да биде израмнет, со цврста подлога и соодветна косина за одвод на атмосферските води.

Начинот и висината на складирањето на суровината зависи од материјалот кој се складира и технологијата на складирање односно средствата со кои се врши складирањето.

Складирањето на отровни и други опасни материји се врши според посебни прописи.

Член 9

Складиштата кои се наоѓаат под нивото на теренот (депонии) треба да имаат скали за безбедно слегување и чување на работниците, кои се изведуваат во согласност со одредбите на Правилникот за општите мерки на заштита при работа за работни и помошни простории и простори. („Сл. весник на СРМ“ број 31/89, 36/89 испр.)

Член 10

Сите отвори наменети за полнење на орудијата за работа со суровина треба да бидат заштитени така да не може да дојде до паѓање и повреда на работниците.

Заштитата на орудијата за работа од став 1 на овој член треба да се изведе со систем на блокада така да уредот престане со работа кога заштитата се отстрани.

Член 11

Отворите на бункерите и силосите за суровините треба да се заштитени на начин со кој се обезбедуваат услови за безбедна работа на работниците.

Влегувањето на работниците во бункери и силоси е дозволено само под непосредна контрола на овластениот работник во смената.

Пред влегувањето на работниците во бункерите и силосите треба да се преземат заштитни мерки и да се обезбеди следење на работниците за целото време на обавување на работата во внатрешноста на бункерот и силосот.

Член 12

Погоните за производство во кои се ослободуваат штетни материји или се присутни други опасности по животот и здравјето на работниците, задолжително се обележуваат со соодветни знаци за предупредување и забрана за влегување на лица кои не се ангажирани непосредно во работата.

2. Заштита при работа при производство и обработка на стакло

Член 13

Искршеното стакло, наменето за топење во печките, се складира во бункери, сандаци или на друг начин, со кој се обезбедуваат сигурни услови за работа на работникот.

Скршеното стакло и другите стаклени отпадоци треба редовно да се отстрануваат од работната платформа и околу печката и да се сместуваат на одредено место.

Член 14

Во просториите со печки за топење стакло како и во просторот каде се наоѓаат темелите на печките не смее без одобрение и присуство на овластениот работник да влегуваат лица кои не обавуваат работа околу печките.

Член 15

Во просториите каде се наоѓаат печките за топење на стакло, треба, на видни места да бидат истакнати упатствата за постапката во случај на хаварија или други екцесни состојби при работата на печките.

Член 16

Печките за топење на стакло треба да бидат проектирани и изградени во согласност со правилата за заштита при работа.

Печките за топење стакло треба редовно да се одржуваат и прегледуваат во роковите утврдени со актот на претпријатието, во согласност со упатството на производителот.

Член 17

Печките за топење на стакло се лоцираат така да не доаѓа до загадување на останатите делови од погонот со гасовите и прашината.

Член 18

Регулационата арматура на печките треба да се постави на достапно и безбедно место за опслужување, и прописно осветлена.

Член 19

На отворите за контрола на работата на печката треба да бидат поставени заштитни стакла.

Доколку на отворите за контрола на печките не може да се постават заштитни стакла, на работниците задолжени за визуелна контрола на работата на печката треба да им се обезбедат заштитни наочари или други заштитни средства.

Член 20

Под секоја печка треба да се обезбеди јама со доволен капацитет да може да ја прифати сета количина на растопената маса од печката во случај на хаварија односно протечување на печката.

Јамата во која се испушта растопената стаклена маса треба да биде сува и заградена со заштитна ограда.

Член 21

Крај секоја стакларска печка, во подрумскиот дел на печката се обезбедува потребна количина на песок и издробено стакло заради интервенција во случај на хаварија односно протечување на печката.

Член 22

Заради испуштање на стаклената маса од печката во јамата треба да се изгради посебен канал (жлеб) низ кој масата се испушта во јамата.

Испуштањето на растопената стаклена маса од печката се врши на начин пропишан со акт на претпријатието.

За време на испуштањето на масата од печката и нејзиното ладење треба да се означи зона на опасност и да се забрани пристап на други работници, како и да се обезбеди контрола за да не дојде до избивање на пожар поради прекумерното топлотно зрачење.

Член 23

Сите елементи кои ја сочинуваат градежната конструкција на објектот како и инсталациите околу печките, треба да бидат заштитени од топлотно зрачење.

Член 24

Забрането е задржување на работниците во каналот и јамата за прифаќање на растопената стаклена маса.

Забраната од став 1 на овој член треба да биде истакната на видливи места.

Член 25

Алатот и заштитната опрема за интервенција во случај на хаварија на печката се чува на одредено место.

Член 26

Пред почетокот на ремонтот на печките треба да се изврши херметичко затворање на доводот на плин, продувување на целиот систем за довод на плин, проверување на печките и каналите и внесување на свеж воздух.

Прекинувањето на доводот на плин во печката се обавува под контрола на одговорниот работник.

Дозвола за влегување во печката за вршење работи односно за ремонт на печката дава одговорниот работник по преземените мерки на безбедност од став 1 на овој член и откако е извршена проверка на херметичноста на уредите за затворање на доводот на плин како и на присуството на плин во инсталациите.

Член 27

Со работа во внатрешноста на печката не смее да се започне додека температурата во внатрешноста на печката и доводните канали е над 313 K (40°).

По празнењето на стакларската печка, а пред почетокот на рушењето, треба да поминат најмалку 24 часа.

Со акт на претпријатието може да се утврдат работите и под кои услови работниците можат да работат и при температура на внатрешноста на печката поголема од 313 K (40°С).

Член 28

Командните пултови на работните места каде се јавуваат зголемени штетности и опасности, треба да се сместат во посебни кабинички во кои се обезбедени работни услови во согласност со прописите за заштита при работа.

Член 29

Дувалото (цевка или луле за дување) за производство на стаклени производи со дување, треба да биде топлотно изолирано на местата каде се држи со рака, а усните делови од дувалото треба да бидат изработени од неметали и на него вградени така да можат лесно и брзо да се менуваат.

Дувалата треба редовно да се одржуваат чистат и дезинфицираат и задолжително се чуваат во посебен ормар.

Член 30

За ладење на дувалата во текот на работата, треба да се обезбеди протечна ладна вода која по квалитетот одговара на водата за пиење.

Член 31

Стаклените производи се одлагаат на соодветни сталажи чија широчина одговара на големината на производите.

Обработените стаклени цевки се складираат на посебно изработени сталажи.

Помеѓу редовите на сталажите од став 1 и 2 на овој член треба да се остави простор за минување во ширина од најмалку 100 см.

Член 32

Испитувањето на стаклените цевки на хидростатски притисок може да се обавува само на уредите кои имаат вграден заштитен оклоп со метална мрежа.

Пред да се пристапи кон испитувањето на стаклените цевки од став 1 на овој член треба да се прегледаат визуелно и да се одделат цевките на кои се забележани оштетувања.

Член 33

При термичкото (топлотно) испитување на стаклените цевки, тие треба да бидат покриени со заштитна мрежа.

Член 34

Брусењето и полирањето на стаклените производи треба да се врши во посебни работни простории, чии подови и ѕидови се изработуваат од материјал кој може лесно да се мие и чисти.

Член 35

Доколку во технологијата на работата се користи вода треба да биде загреана на најмалку 298 К (25⁰С).

Член 36

За заштита на работниците од прскањето вода при брусењето на стаклото, на хоризонталните и други брусни плочи треба да се вградат посебни лимени заштитници.

Член 37

Остатоците од стакло треба веднаш да се отстранат од работните површини и да се стават во посебни сандаци (контејнери) кои се чуваат на одредено место.

Член 38

Уредите за брусење стакла, во работните простории треба да бидат распоредени така да работниците со нив можат непречено да работат, без да сметаат еден на друг или пак да ја загрозуваат безбедноста при работата со парчиња стакло и брусна прашина.

Уредите за брусење од став 1 на овој член треба да имаат вградена локална вентилација.

Член 39

Доколку технологијата и формата на предметите тоа го дозволува, на работниците кои работат на уредите за брусење треба да им се овозможи работа во седечка положба.

Член 40

На уредот за брусење на видно место се истакнуваат податоците за бројот на обртите на брусот и максимално дозволения пречник на брусната плоча.

Член 41

Поставувањето, прицврстувањето и израмнувањето на брусните плочи го врши стручен и за тоа посебно оспособен работник.

Испитување на брусни плочи може да се врши во простории специјално наменети за таа цел.

Пред секој почеток на работење, одговорниот работник ја прегледува брусната плоча заради утврдување на дефекти (пукнатини и слично) и ја утврдува нејзината истрошеност.

Член 42

Работните простории во кои стаклените производи се обработуваат со киселини треба да бидат одвоени од другите работни простории.

Работните простории од став 1 на овој член треба да имаат подови под наклон, изработени од материјал отпорен на киселини, а ѕидовите обложени со кера-

мички плочки или друг материјал отпорен на киселини, во висина од најмалку 2м од подот на просторијата.

Член 43

Орудјата за работа и уредите кои служат за обработка на стаклените производи со помош на киселини, треба да бидат херметички затворени со локална вентилација за вшмукување на штетните супстанции.

Системот за отворање на уредите треба да биде поврзан со системот за вентилација, така да уредот не може да биде отворен, ако не работи, односно ако не биде вклучен системот за вентилација.

Член 44

Остатоците во садовите за подготвување на растворите на киселини треба да се отстрануваат со миење на садовите со вода или со нивно продување со инертен плин.

Член 45

Подготвувањето на парафин треба да се врши во одвоени простории.

Член 46

На садовите за топење на парафин треба да се вгради уред за вентилација за фаќање и одведување на штетните испарувања.

На садовите од став 1 на овој член треба да биде вграден уред за давање звучен и светлосен сигнал во случај на пречекорување на дозволената температура.

Член 47

Симнувањето на заштитниот слој од стаклените производи се врши во посебни уреди за загревање со вграден сад за собирање на остатоците од парафинот.

Член 48

Обработката на стаклени производи со помош на песок (пескарење) може да се врши во посебни херметички затворени комори снабдени со апарати за одшмукување и таложеење на прашина.

За пескарење треба да се користи влажен песок.

Член 49

Висината на работните простории во кои се врши процесот на пескарење зависи од технологијата на работата и од големината и висината на комората за пескарење.

Подовите и ѕидовите на просторијата од став 1 на овој член треба да бидат изработени од материјал кој лесно се чисти и мие.

Член 50

Боењето на стаклото може да се врши само во простории кои ги исполнуваат условите пропишани со посебни прописи.

Во просторијата во која се врши боење на стаклото не смее да се наоѓа количина на боја поголема од потребната количина за работа во една смена.

Член 51

Инфрагреачите на печките за предпојување на стаклото треба да бидат заштитени од јаката светлина.

Член 52

Изработката на поединечни стаклени производи, сферни стакла и други слични работи со помош на пламен е дозволена само ако постои систем на вентилација.

3. Заштита при работа при производство и обработка на огноотпорни производи и на производи од порцелан.

Член 53

При моделирањето и изработката на матични модели, користењето на гипс и други материјали, работникот ќе треба да работи така да не дојде до подигање на гипсена или друга прашина или до паѓање на тешките модели на нозете на работниците.

Секој работен модел и гипсен калап треба да има ракофат или погодна дршка за ракување и пренесување.

Член 54

Околу кугличните мелници треба да се постави заштитна ограда која оневозможува пристап на работниците во опасната зона на вртењето на мелницата.

Член 55

При земањето на мостри од мелничната шаржа за анализа, мелницата треба да се исклучи од погон, а на електричната склопка за пуштање на мелницата во погон треба да се стави забрана за вклучување на мелницата.

Доколку поради технолошкиот процес мелницата не може да се исклучи, земањето на мостри од мелничката шаржа треба да се врши внимателно со специјални алатки за таа намена.

Просторот во кој се манипулира при земањето на мострите од мелничката шаржа треба да биде прописно осветлен.

Член 56

Отворот за полнење на мелницата со суровини треба да биде заштитен со капак, кој може да се отвара само при уфрлување на суровината во мелницата.

Доколку мелницата нема заштитен капак од став 1 на овој член, околу просторот на мелницата и печката треба да се постави цврста заштитна ограда.

Целиот етажен простор, скалите и горните површини на споените базени за маса, се заштитуваат со ограда.

Член 57

Околу гмечалката и базенот за мешање на масата треба да биде поставена заштитна ограда, а сите отвори затворени со метални капацы.

Член 58

За време на миењето и чистењето на базенот, гмечалката, цевководот и другите делови, треба да се исклучи електричната енергија.

Член 59

За време на препумпувањето на масата, додека пумпите се вклучени во работа, не смеат да се вршат други работи на уредите.

Член 60

Вентилите за регулирање на протекот на масата треба да бидат направени така да при нивното дотерување не доаѓа до прскање на растопената маса врз работникот.

Член 61

Чистењето на ситата за просејување на масата треба да се изведе така да се спречат повредите на очите на работникот.

Член 62

Кај употребата на компримиран воздух работникот ќе треба да ракува со гумените цевки така да не дојде до испуштање на воздухот под притисок кој може да предизвика повреди на очите и другите делови од телото на работникот.

Член 63

При составувањето и вртењето на гипсените калапи работникот треба да ракува внимателно заради опасност од кршење на калапот и паѓање на нозете.

Член 64

При леењето на производот, просторот за работа треба да се исуши и ослободи од материјали и делови.

Член 65

На уредот (преса) за обликување на огноотпорните производи и производи од порцелан треба да биде вграден систем на заштита кој ќе го исклучи уредот доколку раката на работникот дојде во опасната зона.

Член 66

Замена на вреќите и други интервенции во коморите со вреќасти филтери треба да се врши само кога уредот е исклучен од погон.

Член 67

Местата за преминувањето на работниците, кои се наоѓаат под траки, членкасти транспортери или други транспортни средства за пренос на материјали, треба да бидат заштитени со настрешници.

Член 68

Патиштата за пренос на суровината треба да бидат слободни и исчистени од кал, глина и други предмети.

Местото за претовар на производите од вагон на палета треба да биде одвоено и на тој простор не смеат да се вршат други работи.

Член 69

Забрането е качување и одење по готовите производи кои се кршливи и возење на работниците со вагонетките и другите транспортни средства за пренос на материјалите.

Член 70

Работите околу опслужувањето на тунелските печки можат да ги извршуваат само работници оспособени за тие работи.

Член 71

Палењето на печките не треба да се врши без претходно вклучување на системот за проветрување на печките, како би се спречило собирање на експлозивни гасови или пари кои би довеле до експлозија.

Член 72

При прекин на работата на печката работникот кој работи на опслужување на печката ќе треба веднаш да го затвори дотекот на горивото во печката и да ја исклучи електричната енергија.

Член 73

За време на работата на печката овластениот работник ќе треба да врши повремени проверки на редовната работа на печката како и проверка на постапките на работниците дали се извршуваат во согласност со пропишаната технологија.

Член 74

Работите за ремонт не треба да се извршуваат додека температурата во внатрешноста на печката не е под 313 K (40°C) и додека не е обезбедено внесување на свеж воздух во внатрешноста на печката.

Член 75

Претпријатието утврдува кои работи и под кои услови можат да се извршуваат за време на редовната работа на печките, во тунелите на печките, како и на уредите и каналите под печките.

Член 76

Во близината на печката треба да се постават забележливи знаци за предупредување и забрана за пристапување и движење на неовластени работници.

Член 77

Механизираните преносници околу печката треба да бидат снабдени со звучна или светлосна сигнализа-

ција со која се предупредуваат работниците на опасноста.

Забрането е одење на работниците по преносниците и колосекот на преносниците.

Член 78

Електричните преносници треба да имаат вградено кочница со автоматско дејствување или механичка кочница со дејствување на најмалку две тркала од иста осовина.

Член 79

Свртниците на рачните преносници треба да бидат снабдени со уред за заглавување, со кој се обезбедува сигурна положба на свртниците.

Член 80

Рачната количка со лост (руда), рачните преносници, рачната регал количка и другите средства за пренос треба да бидат проектирани и направени така да обезбедуваат услови за сигурна работа.

Член 81

При мешањето на глазурата во кадата со мешалка, работникот не треба да влегува со раката или со друг предмет во кадата.

Член 82

Коморите во кои се врши глазирање на производите од керамика со прскање треба да имаат вграден систем за одшмукување.

Ако прскањето на керамичките производи се врши рачно, работниците треба да се наоѓаат надвор од комората.

Член 83

Полнењето и празнењето на коморите сушари може да започне кога температурата во нивната внатрешност е под 313 К (40°C).

Член 84

Пред влегување во сушарата треба да се исклучат од погон висечките ротациони мешалки на воздухот (вентилатори).

Член 85

На вратите од сушарата треба да биде поставено светлосно или звучно предупредување за присуството на работници во сушарата.

Уредите од став 1 на овој член треба да бидат изведени така да можат да се активираат само од внатрешноста на сушарата.

Член 86

При контрола на стоката или исправноста на мешачите на воздухот во сушарата, треба секогаш да бидат присутни два работника.

Член 87

Работните простории во кои се врши подготовка и натопување на цигли и керамидите со катран треба да имаат вграден систем на вентилација.

4. Заштита при работа при производство и преработка на азбестни производи

Член 88

Работните простории во кои се врши преработка и обработка на азбест треба да имаат направен систем за општа вентилација.

Просториите од став 1 на овој член треба да имаат сидови и под со мазна (глатка) површина, а преодите помеѓу подот и сидовите треба да бидат заоблени.

Член 89

Машините за преработка на азбест треба да се затворени и во нив да биде обезбеден подпритисок.

Ако технолошкиот процес на работата или други причини оневозможуваат на поедини орудии за работа да се изведе подпритисочен систем, на тие орудии, треба да се изведе систем на локална всисна вентилација.

На орудиијата за работа од став 1 и 2 на овој член треба да биде вграден систем за блокирање кој ја спречува работата на машината доколку истовремено не биде вклучен системот за вентилација.

Член 90

Внесувањето и изнесувањето на материјалот од машината треба да се изведе така да ослободувањето на азбестната прашина во работната средина се сведе на најмала можна мерка.

Член 91

Доколку технолошкиот процес на работа дозволува, азбестниот материјал за време на преработката треба да се навлажува.

Член 92

Чистењето на наталожената азбестна прашина треба да се врши со правосмукалка која оневозможува подигнување на наталожената прашина за време на чистењето на просторијата.

Член 93

Во работните простории во кои се врши преработка и обработка на азбест забрането е пушење и земање на храна.

Член 94

Одржувањето и чистењето на системот за всисна вентилација и нивните филтери како и начинот на одржување и ремонт на орудиијата за преработка на азбест се врши на начин утврден во актот на претпријатисто.

Член 95

На работниците кои работат на преработка и обработка на азбест треба да се обезбеди (поседна) просторија со ормани за гардероба на работните одела како и просторија со ормани за гардероба на цивилната облека.

Орманите за гардероба на работната и цивилната облека треба да бидат направени според одредбите на Правилникот за општите мерки за заштита при работа за работни и помошни простории и простори. („Сл. весник на СРМ“ број 31/89, 36/89).

Член 96

Во просториите со орманите за гардероба на работната облека на работниците треба да им се обезбеди правосмукалка за отстранување на пращината од работната облека.

Член 97

Помеѓу просториите со орманите за гардероба на работната облека и просториите со орманите за гардероба на цивилната облека треба да биде сместено купатило и умивалник.

Купатилото и умивалникот од став 1 на овој член треба да бидат направени според одредбите на Правилникот за општите мерки на заштита при работа за работни и помошни простории и простори. („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/89, 36/89).

На работниците треба да им се обезбедат апарати за сушење на коса.

Член 98

За заштита од азбестна прашина и азбестни влакна кои лебдат во воздухот и можат да се вдишуваат, на работниците треба да им се обезбедат според конкретните потреби, соодветни заштитни средства на дишните органи, а во одредени случаи и специјална заштитна облека, кои одговараат на усвоените нормативи и стандарди.

Член 99

Работната и заштитната опрема и облека треба редовно да се контролира, чисти и одржува и не смее да се изнесува од работната средина.

Контролирањето, чистењето, одржувањето и чувањето на работната и заштитната опрема и облека се врши на начин и постапка утврдени во претпријатието.

5. Заштита при работа при производство на брусев**Член 100**

Печките за печење на брусев со керамичко сврзиво како и коморите и тунелите за сушење и влажење на брусните производи треба да се сместат во посебни простории или во одвоени простории.

Член 101

Просторијата во која се подготвува сврзивото треба да има изведена вентилација за прочистување на воздухот во просторијата.

Член 102

Мешалките за подготвување на сврзиво за брусните производи, коморите за дополимеризација на флексибилните дискови, апаратите за симнување (отстранување) на рабовите од брусните ленти и другите орудја за работа, при чија работа настанува прашина и други штетни материи, треба да имаат вграден систем на локална вентилација.

Член 103

Тунелите и коморите за сушење на водоотпорните брусни производи треба да имаат вграден систем со подпритисок или локална вентилација.

Уредот за пуштање во погон на тунелот и комората од став 1 на овој член треба да биде така изведен да не може да се пушти во погон ако не работи системот за вентилација (систем на блокирање).

Член 104

Садовите (дупликатори) за подготвување на воден раствор на средството за врзување треба да бидат снабдени со капацити, кои треба да бидат затворени во текот на работата.

Член 105

Уредите за испитување на механичката цврстина на брусевите треба да бидат оклопени така да во случај на разлетување на брусната плоча сите делови се задржат во оклопот.

Член 106

Орадијата за работа кои се користат при производство на брусни материјали, а кај кои може да се појави статички електрицитет треба да бидат изведени така да се обезбеди одведување на статичкиот електрицитет.

Орадијата од став 1 на овој член треба да бидат галвански поврзани со заземјените метални маси во работните простории.

Член 107

Чистењето на работните простории и орадијата за работа од наталожената прашина треба да се врши со

употреба на правосмукалка, со која се оневозможува подигање на прашина во работните простории за време чистењето.

6. Заштита при работа при преработка на украсни камења и слични материјали**Член 108**

Објектите во кои се обработува мермер и друг украсен камен со употреба на вода во технолошкиот процес на производството, треба да бидат така проектирани, да се оневозможи задржување на водата на подот од работните простории.

Член 109

Во просториите од член 108 на овој правилник, каде постои зголемена влажност, треба да севозможи уфрлување на доволно количество сув воздух.

Член 110

Во просториите каде за обработка на мермер и други украсни камења се користи вода и се создава интензивна влага, треба да се врши контрола над исправноста и функционирањето на електричната инсталација.

Член 111

Доколку при обработката на украсните камења и други слични материјали не се користи вода, во орудите за работа треба да има вграден локален систем за отпашување.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 112**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-5884 за труд и социјална политика,
23. октомври 1992 година Илјаз Сабрану, с. р.
С к о п ј е

1387.

Врз основа на член 25 и 67 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“, број 34/92, 62/92 и 63/92), министрот за финансии донесува

НАРЕДБА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ**

1. Во наредбата за уплатните сметки на данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“, број 34/92), по точка 2 се додава нова точка 2-а, која гласи:

„2-а. Данок на промет при увоз на одделни производи се уплатува на:

36) 840-5701 данок на промет при увоз на алкохолни и безалкохолни пијалаци, минерални и газирани води;

37) 840-5717 данок на промет при увоз на тутунски преработки;

38) 840-5722 данок на промет при увоз на кафе;

39) 840-5738 данок на промет при увоз на пиво;

40) 840-5743 данок на промет при увоз на деривати на нафта“.

По точка 3 се додава нова точка 3-а, која гласи:

„3-а. Данокот на промет кој се уплатува на сметките од точка 2-а од оваа наредба се уплатува на уплатните сметки кои се водат кај Службата на општествено-

ното книговодство во Македонија Филијала Скопје (40100-033)“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 16 ноември 1992 година.

Број 11-9125/1
19 ноември 1992 година
Скопје

Министер за финансии,
Цвездет Хајредини с.р.

1388.

Врз основа на член 70 став 1 точка 29 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македонија, на својата V седница, одржана на 19.XI.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРАЌАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ КОИ БАНКИТЕ ГИ ДОБИЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1992 ГОДИНА ВРЗ ОСНОВА НА ДЕФИНИТИВНА ПРОДАЖБА НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ И ЕФЕКТИВНО ПРОДАДЕНИТЕ ДЕВИЗИ ОД СТРАНА НА ГРАЃАНИТЕ

1. Банките се должни кредитите кои ги добиле, по основ на Одлуката за условите и начинот за давање на краткорочни кредити на банките за првото тримесечје од 1992 година, врз основа на дефинитивна продажба на депонираното девизно штедење на граѓаните и ефективно продадените девизи од страна на граѓаните („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/92, 7/92, 9/92, 14/92, 20/92), да ги вратат на Народната банка на Република Македонија најдоцна до 31.12.1993 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/V-2/92
19 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на
Советот на Народната банка
на Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

1389.

Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македонија, на својата V седница, одржана на 19.XI.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ВО 1992 ГОДИНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Со оваа одлука се утврдуваат општите услови и начинот за користење и враќање на кредитите за рефинансирање согласно одредбите утврдени во Одлуката за целите и задачите на монетарната политика во 1992 година.

1. Народната банка на Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) може да дава кредити за рефинансирање, во смисла на оваа Одлука, само на банките кои ги исполнуваат условите за кредитната способност утврдени со прописите донесени врз основа

на Законот за Народната банка на Македонија и Законот за банките и другите финансиски организации.

Народната банка утврдува дали банката, во смисла на став 1 од оваа точка ги исполнува условите во поглед на минималните општи услови за кредитна способност со претходна и со дополнителна контрола.

2. Под банка, во смисла на оваа одлука, се подразбираат банките кои се основани како правно лице врз основа на Законот за банките и другите финансиски организации.

II. ДОГОВАРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ

3. Народната банка пред почетокот на користењето на кредити за рефинансирање, заклучува со секоја банка рамковен договор во кој се утврдуваат условите за давање, користење и враќање на тие кредити во склад со донесените прописи (каматна стапка, начин на пресметка и наплата на каматата, со закон пропишани инструменти за обезбедување на плаќањето, потребна документација и друго).

4. Кредитите за рефинансирање банките ги користат со поднесување барање до Народната банка, за секое користење на кредит, поединечно и по намени предвидени со одлуки кои го регулираат рефинансирањето.

Со секое барање за користење на кредит за рефинансирање, банката поднесува соодветна документација и исправи, како и преглед на книговодствената состојба на кредитите дадени на крајните корисници кои се подобни за рефинансирање.

Прегледот на книговодствената состојба на кредитите (Образец ПЕ1), опфаќа попис на кредитите дадени на крајните корисници групирани по намени, со книговодствената состојба на тие кредити на денот кога се врши пресметка за користење на кредити за рефинансирање.

Народната банка врз основа на барањето и прегледот одобрува користење на кредит за рефинансирање во износ утврдени во пресметката, со пренос на средствата на жиро-сметката на банката, за износот на нето зголемената можност по сите кредити дадени на крајните корисници кои се наведени во прегледот.

5. Во склад со својата ликвидност, банките можат користените кредити, привремено да ги враќаат. Во случај на повторно користење, тие се должни на Народната банка да ѝ достават ново барање.

6. Банките се должни секојдневно да ја (усогласуваат) состојбата на искористените кредити за рефинансирање, со книговодствената состојба на кредитите подобни за рефинансирање.

Во согласност со предното, банките се должни, повеќе користените кредити за рефинансирање да ѝ ги вратат на Народната банка најдоцна следниот ден од денот на настанатата промена.

7. Ако банката не ги измирува договорените обврски спрема Народната банка, по користените кредити, Народната банка ќе пристапи кон наплата со реализација на инструментите за обезбедување на плаќањето.

8. Заради следење и контрола на користените кредити за рефинансирање банките се должни да ѝ доставуваат на Народната банка:

– најдоцна во рок од 3 работни дена од истекот на секоја декада, за претходната декада, извештај за книговодствената состојба на краткорочните кредити и кредитите за рефинансирање на крајот од секоја декада, и

– најдоцна во рок од 10 дена по истекот на секој месец извештај за состојбата на кредитираните залихи и резерви на замјоделски и прехранбени производи, според состојбата на крајот на секој месец.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/V-3/92
19 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на
Советот на Народната банка
на Македонија
Гувернер,
м-р Борко Ставовски, с.р.

1390.

Врз основа на член 12 став 3 и член 70 став 1 точка 8 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македонија, на својата V седница, одржана на 19.XI.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) издава благај-

нички записи, што ги запишуваат банките на начин и под услови предвидени со оваа Одлука.

2. Банките запишуваат кај Народната банка задолжителни благајнички записи, согласно обврската за одржување минимална ликвидност (задолжителен упис на благајнички записи).

3. Благајничките записи во смисла на оваа одлука, се издаваат со рок на втасување од еден месец.

4. За благајничките записи запишани според одредбите на оваа одлука не се издаваат бланкети, а се евидентираат само книговодствено кај Народната банка, на основа на кое се издава потврда.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/V-4/92
19 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на
Советот на Народната банка
на Македонија
Гувернер,
м-р Борко Ставовски, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

80.

Врз основа на член 110-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/91), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИЈЕ НА КОРИСНИЦИТЕ КОИ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА ГО ОСТВАРИЛЕ ВО ПОРАНЕШНИТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ РЕПУБЛИКИ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

Член 1

На корисниците кои правото на пензија го оствариле во поранешните југословенски републики Србија и Црна Гора им се обезбедува исплата на аконтација на пензијата од средствата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

На исплатената аконтација на пензијата на корисниците од став 1 на овој член се пресметува и придонес за здравствено осигурување во висина определена со закон.

Член 2

Средствата за исплата на аконтацијата на пензијата и на придонесот за здравствено осигурување од член 1 на оваа одлука се обезбедуваат најмногу во висина на средствата наменети за исплата на пензиите и придонесите за корисниците кои тоа право го оствариле во Република Македонија, а имаат пребивалиште во поранешните југословенски републики Србија и Црна Гора.

Член 3

Висината на аконтацијата на пензијата на корисниците од член 1 на оваа одлука се пресметува во денари во однос 1:1 на пензијата за месец мај 1992 година исплатена во Република Македонија.

Пресметаната аконтација на пензијата според став 1 на овој член од 1 јуни 1992 година месечно се усогласува со процентите за усогласување на пензиите во Република Македонија.

Член 4

Пресметаната аконтација на пензијата според член 2 на оваа одлука со исклучок на корисниците на пензија – носители на „Партизанска споменица 1941“ се испла-

тува најмногу до износот на највисоката пензија во Република Македонија.

Член 5

Пресметаната аконтација на пензијата ќе се намали за износот на исплатените аконтации пред донесувањето на оваа одлука.

Член 6

Аконтацијата на пензијата од член 2 на оваа одлука на корисниците ќе им се исплатува до 31 декември 1992 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јуни 1992 година.

Бр. 08-2503
18 ноември 1992 година
Скопје

Претседател,
Владо Додевски, с.р.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

81. Врз основа на член 6 од Спогодбата за обезбедување на материјална основа за создавање на услови за вработување на инвалидни лица во периодот од 1991 до 1995 година, („Сл. весник на РМ“ бр. 21/91), Советот на Републичкиот завод за вработување, на седницата одржана на 11.XI.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на износот, начинот и постапката за одобрување на надоместок за вработување инвалидни лица („Сл. весник на РМ“ бр. 10/92) во членот 2 зборовите „40.000,00 денари“ се заменуваат со зборовите „100.000,00 денари“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1992 година.

Член 3

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02 – 1986
19 ноември 1992 година
Скопје

Претседател,
Радица Мадевска, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Салиевски Узеир, со постојано место на живеење во Австрија, Салзбург, ул. „Бесарабијер“ 57/15, против тужената Салијевска Сузана, сега со непозната адреса на живеење.

За привремен старател на тужената ѝ е поставен Коцевски Гаврил, адвокат од Скопје, со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, бр. 0911, 3087 од 29.X.1992 година, кој ќе ја застапува тужената до нејзиното појавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XVII П. бр. 3207/92. (304)

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје поднесена е тужба за раскинување на договор за закуп и за иселување од страна на тужителот Собир на станари на станбената зграда во Скопје, на ул. „Васил Горгов“ 29/II Капиштец, против тужената Елизабета Магдинчева од Скопје, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Елизабета Магдинчева да се јави во Општинскиот суд Скопје I – Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити нејзините интереси. Во спротивно, на тужената ќе ѝ биде одреден привремен застапник кој ќе ја застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XVIII П. бр. 4044/92. (308)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен граѓански спор за развод на брак по служба на тужителот Кемал Ајвазовски од Скопје, преку полн. адвокат Валеријан Моневиќ од Скопје, против тужената Сузана Ајвазовска од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Сузана Ајвазовска од Скопје да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во овој суд или во истиот рок да ја постави својата точна сегашна адреса на живеење или престојување. Доколку не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател кој ќе ги штити нејзините интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 2496/92. (303)

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по тужбата на тужителот Трајковски Бранко од Скопје, ул. „Славејко Арсов“ бр. 28-ц, против тужениот Чолаков Владимир од Скопје, сега со непознато место на живеење. Вредност на спорот 200.000,00 денари.

За привремен старател на тужителот му е поставен Вујиќ Мирослав, адвокат од Скопје, со решението на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, бр. 0811–2453 од 3.IX.1992 година. Привремениот старател ќе го застапува тужениот до неговото појавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XVII П. бр. 2130/92. (305)

Пред овој суд е заведен спор за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Амит Иљаз и Садие Иљаз од Скопје, ул. „Радишанска“ бр. 21/2–36, против тужениот Радосављев Милорад од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Радосављев Милорад да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XI. П. бр. 2484/92. (306)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Сејфула Азири од Скопје, ул. „Патрис Лумумба“ бр. 13-а, против тужената Анна Азири, родена Станимирова од Софија, НР Бугарија, со непознато престојување.

Се повикува тужената Анна Азири, родена Станимирова, да се јави во Општинскиот суд Скопје II – Скопје во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси во спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, III П. бр. 2492/92. (307)

СОДРЖИНА

1384.	Правилник за начинот на вршење контрола на преминувањето на државната граница, движењето и престојот на граничните премини и за водењето евиденција.	1361
1385.	Правилник за пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства	1366
1386.	Правилник за заштита при работа при преработка на неметални суровини	1368
1387.	Наредба за дополнување на Наредбата за уплатените сметки на данокот на промет на производи и услуги	1373
1388.	Одлука за враќање на краткорочните кредити кои банките ги добиле врз основа на Одлуката за условите и начинот на давање на краткорочни кредити на банките за првото тромесечје од 1992 година врз основа на дефинитивна продажба на депонираното девизно штедење на граѓаните и ефективно продадените девизи од страна на граѓаните	1374
1389.	Одлука за условите и начинот на давање на краткорочни кредити на банките за рефинансирање во 1992 година	1374
1390.	Одлука за издавање на задолжителни благајнички записи на Народната банка на Република Македонија	1375

Општи акти на фондските и заводите

80.	Одлука за исплата на пензиите на корисниците кои правото на пензија го оствариле во поранешните југословенски републики Србија и Црна Гора	1375
81.	Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на износот, начинот и постапката за одобрување на надоместок за вработување инвалидни лица	1375